

Настан како настан нема да добие на значење доколку се прашате со што се издвоија имињата: Сашо Клековски, претставник на "Steering Committee", Зоран Јачев, претставник на "Steering Committee", Ѓунер Исмаил од "Steering Committee", Борјан Јовановски, од "Steering Committee", Исо Руси од "Steering Committee", Сашо Ордановски, претставник на "Forum Research" итн.

Податоците се добиени од менаџерската компанија, која ги наплатува услугите од ОБСЕ. Меѓутоа, круцијално е прашањето дали ОБСЕ избра политички партнер "за танцување" во Република Македонија, односно врз кои критериуми ги избра "истакнатите социјалдемократи" за најдобри членови за Клубот за поддршка на правото.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Неодамна Мисијата на Организацијата за безбедност и соработка на Европа во Скопје, класично наречена ОБСЕ, ја промовира својата најнова акција "Играј според правилата". Акцијата беше дополнета со Свечена академија, која беше дел од т.н. "Недела за владеење на правото".

И сè ќе беше според протоколот доколку на добрите познавачи на политичките прилики и движења во Република Македонија не им паднеше во очи дека на промоцијата на Клубот за поддршка на правото не продефилираа неколку познати фаци, кои последниве десетина години на разни начини се обидуваат преку дејноста на невладиниот сектор да ја промовираат или да ја инфилтрираат во јавноста стратегијата, односно доктрината на СДСМ.

Тоа значи дека избраниците, мисионери на ОБСЕ, се истакнати приврзници и приврзаници на СДСМ, кои притоа добија некакви признанија за владеењето на правото во Македонија.



НА ПРОМОЦИЈАТА НА ПОТПИШУВАЊЕТО ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ ОБСЕ, СТОПАНСКА КОМОРА НА РМ И НА ЗЕЛС ЗА "НЕДЕЛАТА НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО" НЕ СЕ НАСЕТУВАШЕ ПОЛИТИЧКИОТ ПРЕСВРТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА, АМБАСАДОРОТ ЏОРЏО РАДИКАТИ ОД МИСИЈАТА НА ОБСЕ ВО СКОПЈЕ И АНДРЕЈ ПЕТРОВ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЗЕЛС

ОБСЕ ТАНЦУ

НОВА НВО ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА "ПРИМАДОНИТЕ"

Настанот како настан немаше да добие на значење доколку се прашате со што се издвоија имињата: Сашо Клековски, претставник на "Steering Committee"; Зоран Јачев, претставник на "Steering Committee"; Ѓунер Исмаил "Steering Committee"; Борјан Јовановски, претставник на "Steering Committee"; Исо Руси "Steering Committee"; Сашо Ордановски, претставник на "Forum Research" итн. Податоците се добиени од менаџерската компанија, која ги наплатува услугите од ОБСЕ. Меѓутоа, круцијално е прашањето дали ОБСЕ избра политички партнер за "танцување" во Република Македонија, односно врз кои критериуми ги избра "истакнатите социјалдемократи" за најдобри членови за Клубот за поддршка на правото. Разгледувајќи ја позицијата која ја застапуваат гореспомнатите "невладини имиња", веднаш можеме да донесеме примарен заклучок дека партијата им нашла ново "фабричко прибежиште", кое покрај старите НВО организации, кои патем сè уште постојат и се занимаваат со она за што и можеби судски се регистрирани, сепак најде место за заслужните граѓани од втор политички ред.

Ова Соломонско решение ја отвора круцијалната тема - дали ОБСЕ отворе-

НУЛТА ТОЛЕРАНТНОСТ

Почитување на владеењето на правото е цел на кампањата за јавна свест, која деновиве ја почна Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

"Кампањата е планирано да досегне до широката публика преку телевизиите, пишаните медиуми и рекламните билборди. Исто така, ќе бидат вклучени семинари и работилници за ученици и за студенти.

Фактот дека локалните медиуми ги користат своите ударни термини за емитување соопштенија од јавен карактер е многу охрабрувачки. Би го нарекол ова важна инвестиција во иднината на оваа земја", изјави на промоцијата амбасадорот Џорџо Радикати, главен на Мисијата на ОБСЕ во Македонија.

но застана зад социјалдемократите, додека САД го поддржува настојувањето на земјата за нејзиното зачленување во НАТО и ЕУ. Имено, ваквото политичко заземање на страна овозможува отворање на едно друго прашање - дали Европската унија ја гледа Република Ма-

ВИНА НА ЛЕВО"

ЛОГИСТИЧКА БАЗА НА ОНА

"Живееме во испреплетен свет и би било наивно да се верува дека косовската криза не се прелеа во Македонија. Кога зборуваме за влијанието на Косово врз конфликтот во 2001 година, многу е јасно дека постоеше. Но, за да зборувам како тоа се материјализираше, би требало да шпекулирам. Тоа ќе биде огромна работа за историчарите и за аналитичарите во иднина. Тоа би сакал да го работам ако ми се даде можност. Јасно е дека Косово беше, барем, логистичка база на ОНА", изјави пред своето заминување од Македонија, Харалд Шенкер, експолитички советник во Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

ниот НВО лидер за борба против корупцијата во РМ, но откако му падна маската тој самиот рече дека го доживеал врвот од кариерата и сега ќе плива во други води. Меѓутоа, крвта не е вода, така што илегалниот камбек во невладиниот сектор значи ново ангажирање на Зоран Јачев кој, да потсетиме не присуствуваше на настанот на доделувањето на признанијата на ОБСЕ. Тоа значи дека прегрупирањето на сдсмовските кадри во невладиниот сектор значи подготовка за идната изборна година, или медиумски атак за симнување на власта и нејзината коалиција. Според сè ова, борбата за влијанието врз НВО организациите во РМ станува мошне интересна, бидејќи т.н. невладин сектор од секогаш бил голем фактор за прогласување и за издигнување на власта до небо или за замајување на јавноста со непотврдени аргументи и информации.

НЕПРОМЕНЕТА ИНСТИТУЦИЈА

Во овој меѓународен круг не е јасна позицијата на ОБСЕ, која и самата скита

РУСКО "ЊЕТ" ЗА ОБСЕ

Во знак на протест против однесувањето на руските власти, Организацијата за европска безбедност и соработка ОБСЕ, нема да испрати набљудувачи на изборите во Русија. Во официјалното соопштение на организацијата стои дека тие не се во состојба да ги набљудуваат изборите закажани за 2 декември. Тие критикуваат дека 70 нивни набљудувачи сè уште не добиле руски визи, како и дека со властите имаат спор околку бројката на мониторингаторите.

Русија сака да дозволи влез на вкупно 400 меѓународни мониторингатори, што според ОБСЕ и САД не е доволно. За споредба, на парламентарните избори во 2003 година во Русија имало 1.200 меѓународни набљудувачи.

ВА СО СДСМ

кедонија во своето семејство, па поради тоа од злото го избира помалото зло.

Иако ова е навидум проста математика, формулата на надворешната геостратешка политика на ЕУ и на САД се крие во двојството во функционирањето на големите економски и политички сили, кое патем се крши околу влијанието во Република Македонија и на Балканот.

КРВТА НЕ Е ВОДА

Доколку се анализира сегашната поклоба на наведените имиња - играчи во македонската невладина реторика, тогаш може да се забележи дека меѓу нив има и претставници на американската линија, која сè уште се врти околу нерешениот статус на Косово. Тука, пред сè, може да се истакне ангажирањето на двоецот Гунер Исмаил и Сашо Ордановски, кои додека нормално функционираше групацијата "Форум", која го преферираше косовскиот лоби играч Ветон Сурои, а се знаеше под чија директива тој ги влечеше конците во Приштина и во нејзината поширока околина. Откако заврши оваа авантура, двоецот се фрли врз сега пропадната опција "Транспарентност Македонија", која сега се натпреварува со "Транспарентност-Нулта Корупција", НВО прибежиште на најпознатата професорка од Полицијската академија, Слаѓана Тасева. Во "Steering Committee" се крие името на "илегалецот" Зоран Јачев, кој до пред неколку години беше најповика-



ПРЕТСТАВНИЧКАТА НА СТОПАНСКА КОМОРА ЈА ПОТПИША ДЕКЛАРАЦИЈАТА ЗА ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО

од сибирската тајга па сè до немирниот Балкан, каде ќе се случуваат интересни геостратешки и политички поместувања. Тоа значи дека американската надворешна политика го напушта кормилото на оваа меѓународна организација и сè повеќе се концентрира во реформите на Алијансата, каде се проценува дека ќе може да се диктира темпото на својата надворешна политика. Кризата на ОБСЕ е паралелна со функционирањето на ООН, која како "мајка" не одговори на современите политички предизвици. Имено, ОБСЕ и ООН сè повеќе стануваат небитен меѓународен фактор, чија судбина е неизвесна.

Организација за безбедност и соработка на Европа е меѓународна инсти-

туција, која претставува некој вид форум за политички дијалог, а за своја цел ја има избрано безбедносната стабилизација на регионот, но со помош на демократски средства и демократско владеење. ОБСЕ има повеќе од 3.500

вработени, кои се ангажирани во операции на теренот, а има само 10 проценти класична администрација. Таа е дефинирана и како регионална организација, која служи за рано предупредување, превенција на конфликти, менаџирање на кризи и постконфликтна рехабилитација. Нејзините 56 земји-членки се од Европа, регионот на Кавказ, Централна Азија, Северна Америка, но всушност го опфаќа поголемиот дел од северната хемисфера од Земјината топка. Оваа организацијата била создадена во време на т.н. Студена војна, како форум Запад-Исток. ОБСЕ името го доби во јануари 1995 година. Во овој момент има 56 земји-членки и 11 земји се во функција на партнери.